



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД.

18/10

2

Slavonski vjesnik
Zagreb

Skopje
tab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено-авио-посредство за претплата, посебни издавања и огласи 688-3-291-2

Четврток, 2

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXVIII

270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристића бр. 1. Пошта. Факс 226. —
Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

296.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ОДНОСНО ТАРИФИ ЗА ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ПОШТЕНСКИОТ СООБРАКАЈ

1. Претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај своите важечки цени односно тарифи за обични писма и дописни картички во внатрешниот поштенски сообраќај можат да ги зголемат, и тоа:

1) за писмо до 20 g тежина — на 0,80 динари;
2) за писмо над 20 до 50 g тежина — на — — — — — 1,10 динари;

3) за писмо над 50 g тежина, за секои понатамошни 50 g или дел од таа тежина — на — — — — — 0,25 динари;

4) за дописни картички — на — — — — — 0,50 динари;

2. Цениите односно тарифите за поштенските услуги во меѓународниот сообраќај можат да се зголемат во просек до 38%, а според Решението за одредување на единствени цени за поштенските, телеграфските и телефонските услуги во меѓународниот сообраќај, што го усвои Собранието на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони на 20 април 1971 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 95
15 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

297.

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман XXXVIII („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71), а заради спроведување на член 35 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ, ДНЕВНИЦИТЕ И ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ И НА СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ

1. Претседателите и членовите на Сојузниот правен совет и на Сојузниот економски совет, како и на нивните работни тела, имаат право на надоместок за учество на седници на советите и на нивните работни тела во износ од 150 динари дневно.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на претседателите на советите не им припаѓа надоместок според тој став ако за вршењето на функцијата на претседател примаат постојан надоместок.

Износот на надоместокот од став 1 на оваа точка го содржи и надоместокот за работата на приготвување и проучување на материјалите во врска со прашањата што се на дневен ред на седниците на советите и на нивните работни тела.

2. Претседателите и членовите на советите од точка 1 на оваа одлука, како и на нивните работни тела, имаат право на дневници и на надоместок на патните трошоци кога по покана патуваат заради учествување на седниците на советите односно на нивните работни тела или заради извршување на други задачи за потребите на советите.

Лицата од став 1 на оваа точка имаат право на дневници за деновите поминати надвор од местото на постојаното живеење во износ од 150 динари, на надоместок на патните трошоци за превоз со железница и користење на кола за спиење, со автобус, со брод или со авион, односно на надоместок на трошоците за користење на сопствен патнички автомобил во износ од 0,60 динари по минат километар во одење и враќање.

Право на дневници и на надоместок на патните трошоци според став 2 на оваа точка имаат и претставниците на општествено-политичките заедници, на нивните тела и органи, на општествено-политичките, работните и други организации и поединци кога по покана присуствуваат на седниците на советите и на нивните работни тела или кога по одлука на претседателот патуваат заради извршување на други работи.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 96
13 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

298.

Врз основа на член 5, во врска со член 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71) и точка 2 под 15 од Уставниот амандман XXX, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1972 ГОДИНА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Во Одлуката за условите и за начинот на користењето на средствата на Буџетот на федерацијата

та за 1972 година за зголемување на личните доходи на работниците во органите на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72) во точка 2 став 2, во одредбата под 4 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка, а одредбата под 5 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 97
15 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

299.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРО- ИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72 и 30/72) во точка 3а ст. 2 и 3 се бришат.

2. Точка 3д се брише.

3. Во точка 3е ст. 3 и 4 се бришат.

4. Во точка 3и ст. 2 и 3 се бришат.

5. По точка 3п се додаваат десет нови точки, кои гласат:

„3р. Цените на комуналните услуги, на услугите на превоз на патници во градскиот сообраќај, на станарините и закупнините (во понатамошниот текст: комуналните услуги) остануваат под непосредна општествена контрола на цените, што ја спроведуваат органите на општините, според поблиски мерила, критериуми и услови што ќе ги одреди надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина.

Со мерилата односно со критериумите од став 1 на оваа точка може да се овозможи зголемување на цените на комуналните услуги што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа најмногу до 8 % во просек во секоја општина. По исклучок, во одредени општини може да се одобри зголемување на цените на комуналните услуги и во поголем процент под услов вкупното зголемување на цените на комуналните услуги во републиката односно во автономната покраина да не преминува 8 %.

Во границите на пресекоот од став 2 на оваа точка општината може да одобри соодветно зголемување на цените за одделни видови комунални услуги, зависно од политиката на развојот на тие услуги, од оптоварувањето на стопанството, од побрзиот развој на општествениот сектор во тие области и од политиката на заштитата на стандардот на населението со повисоки лични приманја, а согласно со условите од став 1 на оваа точка што ќе ги одреди надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина.

3с. Производителските работни организации можат да ги зголемат своите постојни продажни цени за следните производи:

1) леноно и конопово влакно — најмногу до 20%

2) цел-влакно — најмногу до 14%

3) рајон предиво и корд — најмногу до 22%

4) полиакринитрилно влакно — најмногу до 10%

5) предива од ликовидни и тврди влакна — најмногу до 14%

6) ткаенини, конопи и јажарија изработени од памучно кардирано, вигоњ предиво и предива од ликовидни и тврди влакна, технички ткаенини и валјани филцови — најмногу до 8%

7) ткаенини и конец изработени од рајон предиво — најмногу до 4%

3т. Производителските работни организации можат да ги зголемат своите постојни продажни цени за следните производи:

1) за крупна сурова кожа — најмногу до 35%

2) за крупна преработена кожа — најмногу до 22%

3к. Работните организации што произведуваат вештачки ѓубриња ги формираат продажните цени на азотните ѓубриња така што тие да можат да изнесуваат најмногу 3,328 динари за еден килограм активна хранлива материја на азот (N).

Работните организации што произведуваат вештачки ѓубриња ги формираат продажните цени на фосфорните ѓубриња во прав така што тие да можат да изнесуваат најмногу 2,740 динари за еден килограм активна хранлива материја на фосфор (P_2O_5) растворливо во вода и во лимонска киселина.

Работните организации што произведуваат мешани и комплексни ѓубриња ги формираат продажните цени на тие ѓубриња калкулативно, и тоа:

1) за 1 kg хранлива материја на азот во мешани и комплексни ѓубриња може да се засмета до 3,328 динари;

2) за 1 kg хранлива материја на калиум (K_2O) во мешани и комплексни ѓубриња може да се засмета до 1,201 динар;

3) кај мешани и комплексни ѓубриња за 1 kg активна материја на фосфор (P_2O_5) растворлива во вода може да се засмета до 2,990 динари, а растворлива во лимонска киселина — до 2,740 динари;

4) за трошоците на преработката и гранулирањето кај мешаните и поединечните фосфорни ѓубриња може да се засмета до 90 динари за една тона, а кај комплексните — до 160 динари за една тона.

Цените на нераствореното фосфорно ѓубре микрофос (фин фосфат) со 28% вкупен P_2O_5 ќе се формираат до нивото на цената на суперфосфат со 17% P_2O_5 , така што цената на нерастворен P_2O_5 во мешани ѓубриња произведени врз база на микрофос (фин фосфат) да може да изнесува најмногу 1,66 динари за 1 kg P_2O_5 .

Цените формирани на начин од ст. 1 до 4 на оваа точка се зголемуваат во сезонските месеци на потрошувачката на ѓубрињата најмногу до 20 динари за една тона ѓубриња, а во несезонските месеци на потрошувачката на ѓубрињата цените се намалуваат најмалку за 20 динари за една тона ѓубриња. Во текот на една календарска година може да има најмногу шест сезонски месеци. Производителите се должни во своите публикувани ценовници да ги утврдат сезонските и несезонските месеци и цените по поодделни месеци.

Цените на ѓубрињата врз база на калиум сулфат, калиум магнезиум сулфат, како и со микроелементи и пестициди, се формираат за основните хранливи материи според ст. 1 до 5 на оваа точка, а за наведените материи според фактивната набавна цена.

Цените формирани на начин од ст. 1 до 6 на оваа точка се подразбираат франко натоварено во вагон или камион во фабриката, или франко натоварено во шлеп во речното пристаниште на фабриката, вклучувајќи ги и трошоците на пакувањето и амбалажата.

3у. Работните организации што произведуваат патнички автомобили своите постојни продажни цени за патничките автомобили можат да ги зголемат најмногу за процентот на зголемувањето на соодветните увозни цени односно цените врз основа на кои биле утврдени нивните постојни цени, со тоа што во така формираните цени увозната заштита да не може да биде поголема од 30%.

За спроведувањето на одредбата од став 1 на оваа точка ќе се грижи Сојузниот завод за цени.

3ф. Работните организации што произведуваат сулфурна киселина своите постојни продажни цени за сулфурната киселина можат да ги зголемат најмногу до 30%.

3х. Цените односно тарифите на доброволното осигурување на моторни возила и на задолжителното осигурување во корист на трети лица, остануваат под непосредна општествена контрола на цените што ја спроведуваат републиките односно автономните покраини, а врз основа на елементите и начелата на осигурувањето во согласност со одредбите на Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67, 17/67, 50/68 и 20/69).

3ц. Цените на услугите на социјалните установи остануваат под непосредна општествена контрола на цените што ја спроведуваат републиките односно автономните покраини, со тоа што цените на тие услуги, што постоеле на 26 ноември 1971 година, кај социјалните установи што во целост се финансираат од буџетите на општествено-политичките заедници да можат да се зголемат до 14%, а кај другите социјални установи — во согласност со економската положба на крајот (подрачјето) и со заштитата на стандардот на населението што со тие услуги се користи.

3ч. Работните организации што вршат угостителски услуги (пансионско угостителство и друго угостителство) своите постојни продажни цени на тие услуги можат да ги зголемат според поблиски мерила, критериуми и услови што ќе ги одреди надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина.

3ц. Одредбите на оваа одлука нема да се применуваат врз следните индустриски производи:

Гранка 116 — Индустрија на неметали:

- 1) шупливо трговско стакло, освен амбалажното стакло за прехранбената индустрија;
- 2) техничко стакло;
- 3) лабораториско стакло, садови и прибор;
- 4) кристално стакло;
- 5) расветно стакло;
- 6) парфимериско стакло;
- 7) стаклена волна и вата;
- 8) галантерија и други ситни изработки од стакло, керамика и порцелан;
- 9) брусеве;

Гранка 117 — Метална индустрија:

- 1) часовници;
- 2) рачен алат и прибор за занаетчиството и земјоделството;
- 3) опков и прибор за текстилна и чевларска конфекција и галантерија;
- 4) куќни ваги, ламби, фенери, примуси, лустери, механички правошмукалки и сл.;

- 5) метална галантерија, бижутерија, накит, украси и други ситни изработки од метал;
- 6) метални капици за шишиња и плумби;
- 7) инструменти, апарати и прибор за медицина-та, забарството и ветеринарството;

Гранка 119 — Електроиндустрија:

- 1) термички апарати за домаќинство, освен печките, шпоретите и бојлерите;
- 2) други електрични апарати за домаќинство, освен фрижидерите и машините за перење и сушење на облека и садови;
- 3) грамофони, магнетофони, зајакнувачи;
- 4) лустери и други расветни тела;

Гранка 120 — Хемиска индустрија:

- 1) галантериски производи од пластични маси и од други материјали;
- 2) хемиски средства за чистење, освен детергентите;
- 3) паста за обувки и паста за паркет, коломаст, свеќи;
- 4) козметички производи;
- 5) средства за дезинфекција и дезинсекција, пенкала и хемиски моливи;
- 6) пиротехнички галантерии;
- 7) грамофонски плочи;

Гранка 122 — Дрвна индустрија:

- 1) екстракти за штавење;
- 2) изработки од плута;
- 3) галантерија и други ситни изработки;

Гранка 123 — Индустрија на хартија:

- 1) хартиена галантерија;

Гранка 124 — Текстилна индустрија:

- 1) производи од природна свила и од тврди влакна;
- 2) текстилна галантерија, позаментерија и други ситни изработки;

Гранка 125 — Индустрија на кожа и обувки:

- 1) галантерија и други ситни производи од природна и вештачка кожа;

Гранка 126 — Индустрија на гума:

- 1) технички гумени стоки, освен гумените транспортни ленти и клинесте ремени;
- 2) галантерија;

Гранка 127 — Прехранбена индустрија:

- 1) специјалитети и деликатеси од зеленчук (синап и слични зачини, антипаста, мајонез);
- 2) полни бонбони (тврди полни бонбони — дропс, малц, медени и др., меки полни бонбони — млечни карамели, ки-ки бонбони, бронхи и др.) желе, фондани, пепир и други бонбони;
- 3) слатки (локуми филувани и нефилувани, алава бела, Кетен-алва и друга);
- 4) ликери (сите видови без оглед на процентот на алкохол, на содржината на шеќер и на начинот на пакувањето);
- 5) жестоки алкохолни пијачки (рум, бренди, мастика, цин, вотка, виски и др.);
- 6) вина вештачки (вештачки специјални вина, вермут, порто, малага и др., вештачки пенливи вина и други овошни вина);
- 7) мед и преработки од мед;

Гранка 128 — Графичка индустрија:

- 1) производи на графичката индустрија, освен дневните информативни весници и училишните учебници;

Гранка 129 — Индустрија на тутун:

- 1) екстра квалитетни цигари;
- 2) колекција на екстра-цигари;
- 3) пури и цигарилоси;
- 4) режан тутун;
- 5) тутун за цвакање;
- 6) тутун за луле;
- 7) бурмут;

Гранка 138 — Друга неспомената индустрија:

- 1) музички инструменти;
- 2) играчки;
- 3) спортски справи и реквизити;
- 4) утензилии;
- 5) друга галантерија и ситни изработки од разни материјали.

За индустриските производи од став 1 на оваа точка, работните организации своите продажни цени можат да ги формираат според условите на пазарот.

За одделни индустриски производи од став 1 на оваа точка што повеќе не се во надлежност на федерацијата (член 27 од Законот за општествена контрола на цените), мерките во областа на цените на тие производи ги преземаат надлежните органи на другите општествено-политички заедници.

Работните организации своите продажни цени можат да ги формираат според условите на пазарот и за другите индустриски производи, ако тие ги изработуваат според специјални технички услови и спецификации на купувачите, врз основа на индивидуално договорени порачки и јавни лицитации, како и врз основа на кооперативски работи по долгорочни договори за репродукциона и инвестициона потрошувачка.

Поблиски упатства за тоа на кои индустриски производи се однесуваат одредбите на оваа точка донесува, по потреба, директорот на Сојузниот завод за цени.

2. За производите на кои со Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги и со други важечки прописи не им е одредена маржа или начин на формирање на цените, работните организации што вршат промет на стоки ги формираат продажните цени на тие производи така што врз набавната цена ја додаваат маржата во апсолутен износ што за истите или слични производи постоела на 26 ноември 1971 година.

Не се смета како зголемување на маржата износот на позитивната разлика во цената што трговската работна организација ќе го пресмета како разлика помеѓу постојната продажна цена (без данокот на промет) на производите на залихи и продажната цена (без данокот на промет) на производите од ист вид и квалитет што се купени подоцна, ако таа разлика во цената ја внесе во деловните средства заради зголемување на сопствените обртни средства.

Постојните услови на продажбата (место на испораката, работи, суперработи, ризик и други бонификации и услови, каса-сkonto, пресметка на амбалажата и др.) договорени помеѓу производителските работни организации и трговските организации можат и да се намалат, а не можат да се зголемуваат односно да се подобруваат во корист на трговските организации.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 98

15 јуни 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

300.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1972 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

1. За увоз на земјоделска механизација се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота за 1972 година од 68,000.000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Средствата на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука ги распределуваат договорно, во рамките на Стопанската комора на Југославија:

1) работните организации што имаат регистриран договор за долгорочна производствена кооперација за производство на земјоделска механизација со странски производители, согласно со Одлуката за производствена кооперација која се смета долгорочна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69) и кои таа кооперација ја извршуваат на начинот предвиден со тој договор;

2) работните организации регистрирани за надворешнотрговски промет на земјоделска механизација, што во 1971 година оствариле промет на земјоделска механизација во Југославија од најмалку 30,000.000 динари.

Распределбата според став 1 на оваа точка ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Како земјоделска механизација, во смисла на оваа одлука, се подразбираат земјоделските машини и орудија што се ослободени од данок на промет врз основа на важечките сојузни прописи.

4. Покрај условите од точка 2 на оваа одлука, работните организации мораат да ги исполнуваат и следните услови:

1) да имаат обезбеден сервис за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат;

2) да учествуваат со сопствени девизни средства најмалку 15% за увоз на резервни делови за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат;

3) да располагаат со динарски средства за купување на девизи потребни за увоз на земјоделската механизација;

4) да ги искористиле или во целост ангажирале девизните средства добиени во 1971 година за увоз на земјоделска механизација, врз основа на Одлуката за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1971 година за увоз на ситна земјоделска механизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/71).

5. За учество во договарањето за распределбата на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука работните организации се должни да ги поднесат следните докази:

1) трговските работни организации — потврда издадена од надлежната Служба на општественото книговодство за остварениот промет на земјоделска механизација во 1971 година;

2) производителските работни организации — договор за долгорочна производствена кооперација со странски производители за производство на земјоделска механизација; потврда од Народната банка на Југославија за извршувањето на договорот за долгорочна производствена кооперација односно за извозот на склопови, потсклопови, делови и готови производи што се предмет на договорот; изјава за вредноста на оствареното производство на земјоделска механизација во 1971 година, потпишана од директорот на работната организација.

Покрај доказите од став 1 на оваа точка, работните организации поднесуваат и:

1) потврда од републичкиот пазарен инспекторат дека обезбедиле сервис за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат;

2) потврда од овластената банка преку која го вршат девизното работење за располагањето со сопствени девизни средства за увоз на резервни делови за земјоделска механизација од најмалку 15%;

3) потврда од надлежната Служба на општественото книговодство дека располагаат со динари за купување девизи;

4) потврда од овластената банка за искористените односно за ангажираните девизни средства добиени во 1971 година за увоз на ситна земјоделска механизација.

6. По извршената распределба на посебниот износ на глобалната девизна квота врз одделни работни организации, во смисла на точка 2 од оваа одлука, Стопанската комора на Југославија му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, на Сојузниот секретаријат за стопанство.

7. На секоја работна организација, која според одредбите на оваа одлука има право на средства од посебната глобална девизна квота, Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секретаријат за земјоделство, ќе ѝ издаде решение за височината на девизната квота што ѝ припаѓа.

8. Ако работните организации, во рамките на Стопанската комора на Југославија, не постигнат договор за распределба на износот од точка 1 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секретаријат за земјоделство, а по претходно поднесен извештај од Стопанската комора на Југославија.

9. Неискористениот износ на посебната глобална девизна квота за 1972 година за увоз на земјоделска механизација може да се користи и во наредната година.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 99

15 јуни 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемир Биедик, с.р.

301.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71 и 26/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ДЕЛОВИ ЗА ГОЛЕМИ МОРСКИ БРОДСКИ МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфични делови за големи морски бродски мотори со внатрешно согорување, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа која е составен дел на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 23/70 и 58/71) односно во Решението за одредување пописки царински стапки за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.06	Мотори со внатрешно согорување, клипни: Ех. Wadword-регулатор за регулирање на доводот на гориво за бродски мотори	Сл.
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Хидраулични уреди за регулирање работата на Wadword-регулаторот, за бродски дизел-мотори со сила над 5.000 KS	Сл.
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Убрзувачки пумпи чиј работен притисок е поголем од 300 At за бродски дизел-мотори со сила над 5.000 KS, и делови на тие пумпи	Сл.
84.11/5	Друго Ех. Турбо-дувалки и помошни дувалки, за бродски дизел-мотори	Сл.
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Дупли филтери за гориво, за бродски дизел-мотори со сила над 4.000 KS	Сл.

1	2	3	1	2	3
84.45/2в-4	— Влошки на филтери од монел метал или од синтер бронза, наменети за филтрирање на гориво на бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS Специјални брусилки Ех. Специјални брусилки за брусене на седишта и вретена и на смучачки вентил, за бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS	Сл.	84.61/1	Автоматски сигурносни вентили Ех. Вентил за заштита на моторот од експлозија — во картерскиот простор, за бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS	Сл.
84.49/1 и 2	Алати за рачна употреба, со пневматски и хидрауличен погон Ех. — Специјални пневматски алати за стегане матици со отвор на клучот над 105 mm, за бродски дизел-мотори со сила над 5.000 KS — Специјални хидраулични направи за стегане матици со отвор на клучот над 105 mm за бродски дизел-мотори со сила над 4.000 KS	Сл.	84.63/3	Запчаници и склопови на запчаници Ех. — Склоп на запчаници за погон на брекчести оски за бродски дизел-мотори над 4.000 KS — Специјални лизгави лежишта за оски со пречник поголем од 200 mm со бел метал, за бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS — Кукиште за пропулзивно лежиште, за бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS	Сл.
84.59/21	Други машини и механички справи, што не спаѓаат ниту во еден тарифен број од глава 84 Ех. — Уреди за далечинско управување и контрола на работата на мотори, наменети за бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS — Мачкалки за подмачкување на цилиндрите на моторите за бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS	Сл.	84.63/4	Трансмисиони оски за пренос на сила Ех. — Коленести оски со тежина поголема од 11 тона, за бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS — Пропулзивни оски со тежина поголема од 5 тона, за бродски дизел-мотори со сила над 3.000 KS	Сл.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1261/1
13 јуни 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

302.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворшна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/72, 23/72 и 27/72) во точка 2 одредба под 1 Репродукциони материјали, по редниот број 30 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименовање	Количина односно вредност
31	56.02/1	Влакна синтетички, несечени, во кабли, освен полиестерски	3,478.000 динари
32	56.04/1а-2	Синтетички влакна, чешлани, други	20,970.000 динари“.

Во одредбата под 2 Стоки за широка потрошувачка, во редниот број 6 во колона 4 бројот: „200.000“ се заменува со бројот: „250.000“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 16-14067/1
12 јуни 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

303.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУЈНСКА ОПРЕМА ЗА СТАНОВИ**

1. Решението за југословенските стандарди за кујнска опрема за станovi („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63) со кое се донесени југословенските стандарди JUS U.N.5.300 и JUS U.N.5.310, престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 1 ноември 1972 година.

Бр. 17-1901/1
19 мај 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

304.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУЈНСКА И САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА СТАНОВИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Санитарна опрема за станovi. Мижалник од сиво леано железо, емајлиран — — — — — JUS U.N.5.112

Кујнска опрема за станovi:
— Кујнски пералник со една школка — — — — — JUS U.N.5.300

— Пералник од сиво леано железо, со една школка — — — — — JUS U.N.5.305

— Пералник од сиво леано железо. Емајлиран, со две школки — — — — — JUS U.N.5.306

— Кујнски пералник со две школки — — — — — JUS U.N.5.310

— Шкафче со пералник — — — — — JUS U.N.5.320

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1972 година.

Бр. 17-1901/1
19 мај 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНДИ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД

I

Се отповикува

Јокаш Брајовиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд.

II

Се назначува

Азем Зулфикари, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бурманска Унија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд, со седиште во Рангун.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16
2 јуни 1972 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

I

Се отповикува

Селмо Хашимбеговиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја.

II

Се назначува

Божидар Станиќ, досегашен помошник-началник на Управата за кадровски и организациони работи на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17

2 јуни 1972 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТНОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛТА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛТА

I

Се отповикува

Срѓа Прица од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Малта.

II

Се назначува

Мишо Павиќевиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Малта, со седиште во Рим.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 18

16 јуни 1972 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За советник на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува д-р Барбара Меданиќ, научен соработник на Економскиот институт во Осиек.

Б. бр. 87
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За советник на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува Радомир Жуѓиќ, виш советник во Сојузниот завод за општествено планирање.

Б. бр. 90
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за стопанство инж. Стјепан Ламер, поради одење на друга должност.

Согласно одредбите на член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, именуваниот ги задржува сите права од работниот однос во орга-

нот во кој ја вршел функцијата, и тоа најдолго една година од денот на разрешувањето од должноста.

Б. бр. 92

31 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за патенти Стојан Претнар.

Согласно одредбите на член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, именуваниот ги задржува сите права од работниот однос во органот во кој ја вршел функцијата, и тоа најдолго една година од денот на разрешувањето од должноста.

Б. бр. 93

31 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Се разрешува од должноста директор на Југословенскиот завод за стандардизација со 30 јуни 1972 година инж. Славољуб Виторовиќ, бидејќи му истече четиригодишниот период во вршење на оваа функција.

Согласно со одредбите на член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, именуваниот ги задржува сите права од работниот однос во органот во кој ја вршел функцијата, и тоа најдолго една година од денот на разрешувањето од должноста.

Б. бр. 94

31 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Се разрешува од должноста советник на директорот на Сојузниот завод за цени Зоран Божиновски, бидејќи му истече четиригодишниот период во вршење на оваа функција.

Согласно одредбите на член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, именуваниот ги задржува сите права од работниот однос во органот во кој ја вршел функцијата, и тоа најдолго една година од денот на разрешувањето од должноста.

Б. бр. 95

31 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

За директор на Југословенскиот завод за стандардизација се назначува Милан Крајновиќ, директор на Југословенскиот институт за технологија на месо.

Б. бр. 98

31 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

За директор на Сојузниот завод за патенти се назначува д-р инж. Драгутин Бошковиќ, директор на Институтот за организација на работата и автоматизација на работењето „Органоматик“ од Белград.

Б. бр. 99

31 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

За помошник-сојузен секретар за стопанство се назначува инж. Љубомир Поповиќ, директор на Дирекцијата за изградба во Претпријатието „Енергопроект“ од Белград.

Б. бр. 100
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За помошник-сојузен секретар за надворешна трговија повторно се назначува инж. Александар Дрљача, досегашен помошник-сојузен секретар за надворешна трговија.

Б. бр. 101
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За помошник-сојузен секретар за надворешна трговија повторно се назначува Новак Полексик, досегашен помошник-сојузен секретар за надворешна трговија.

Б. бр. 102
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Живан Берисављевиќ, поранешен секретар на Републичкиот секретаријат за образование и култура на СР Србија.

Б. бр. 103
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За помошник-сојузен секретар за сообраќај и врски се назначува Хенрик Тончиќ, советник за поморство во Југословенската банка за надворешна трговија — Филијала Риека.

Б. бр. 104
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За помошник-сојузен секретар за сообраќај и врски се назначува инж. Рудолф Кропивник, директор на претпријатието за обнова на пруги Љубљана.

Б. бр. 105
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните сргани на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник-сојузен секретар за труд и социјална политика се назначува Милан Манојловиќ, шеф на Кабинетот на потпретседателот на Сојузната скупштина.

Б. бр. 106
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните сргани на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За помошник-генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање повторно се назначува Владимир Пејовски, досегашен помошник-генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

Б. бр. 107
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните сргани на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник-секретар за информации во Сојузниот извршен совет се назначува Енвер Хумо, поранешен помошник-сојузен секретар за информации.

Б. бр. 108
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните сргани на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник-секретар за информации во Сојузниот извршен совет се назначува Анте Чудина, секретар на Стручната служба на Претседателството на Сојузот на комунистите на Југославија.

Б. бр. 109
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните сргани на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За помошник-директор на Сојузниот завод за цени се назначува Антон Рогељ, шеф на Кабинетот на потпретседателот на Сојузната скупштина.

Б. бр. 110
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните сргани на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За помошник-директор на Сојузниот хидрометеоролошки завод се назначува Витомир Димитриевски, началник на Синоптичкиот центар во Републичкиот хидрометеоролошки завод на СР Македонија.

Б. бр. 111
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Иван Ранков, вршител на должноста секретар на Одборот за аграрна политика на Соборот на народите на Сојузната скупштина.

Б. бр. 112
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемал Биџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Источна Република Уругвај

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Elbio Quintana Solari, извонреден и ополномоштен амбасадор на Источна Република Уругвај во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 106
13 септември 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод педесетгодишнината од основањето и работата, а за извонредни заслуги и придонес во развивањето и унапредувањето на шаховскиот спорт и за постигнати значајни успеси на регионалните и светските натпревари

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Шаховскиот сојуз на Југославија.

Бр. 107
16 септември 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за дваесет и петгодишната работа и за постигнати резултати во истражувачката работа на полето на воздухопловната техника, проектирањето на воздухоплови и за придонес во развојот на воздухопловното стопанство

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Воздухопловниот технички институт.

Бр. 108
20 септември 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
296. Одлука за одредување на максималните цени односно тарифи за одделни услуги во поштенскиот сообраќај — — — — —	605
297. Одлука за надоместоците, дневниците и патните трошоци на членовите на Сојузниот правен совет и на Сојузниот економски совет — — — — —	605
298. Одлука за измена на Одлуката за условите и за начинот на користењето на средствата на Буџетот на федерацијата за 1972 година за зголемување на личните доходи на работниците во органите на федерацијата — — — — —	605
299. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги — — — — —	606
300. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1972 година за увоз на земјоделска механизација — — — — —	608
301. Решение за ослободување од плаќање царина на специфичните делови за големи морски бродски мотори со внатрешно согорување. — — — — —	609
302. Наредба за измена и дополнење на Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година — — — — —	610
303. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди за кујнска опрема за станови — — — — —	611
304. Решение за југословенските стандарди за кујнска и санитарна опрема за станови — — — — —	611
Укази — — — — —	611
Назначувања и разрешувања — — — — —	612
Одликувања — — — — —	616
Меѓународни договори — — — — —	357